



ONLINE КУЛТУРА

Датум: 08.11.2016, 11:31

Ми се допаѓа 2

НА ЕДНО МЕСТО ЌЕ БИДАТ ИЗЛОЖЕНИ 75 ДЕЛА ОД СПАСЕ КУНОВСКИ

БЕШЕ ПРЕДИЗВИК ДА СЕ УТВРДИ ЧИИ СЕ ДЕНЕСКА СЛИКИТЕ НА КУНОВСКИ

[Весна И. Илиевска](#)

Не ~ се тргам на убавината на ужасот. Напуштените куќи се чепурки на осаменици. Од тие краишта сум. Тоа ме привлекува, ме растажува, ме доведува до очај. Осаменоста е убавина, но и ужас. Моите личности се осамени, начнати, изгубени. Ова е дел од интервјуто на писателот Славко Јаневски со сликарот Спасе Куновски, објавено во предговор за каталог во Уметничката галерија, седум години пред да почине академскиот сликар, еден од доајените на македонската современа уметност и еден од најафирмираните македонски автори. По долги години, ретроспективна изложба на Спасе Куновски, ќе биде отворена утречер во 19 часот, во Даут-пашиниот амам во Скопје. Љубителите на уметноста ќе имаат ретка можност на едно место да видат 75 негови дела.

Ретроспективата ја организира Националната галерија на Македонија, а ја подготвија кураторите Маја Неделковска-Брзанова и Ана Франговска. Тие приредија и обемен каталог на повеќе од 150 страници, каде што даваат едно ново видување на творештво на Куновски од денешен агол. Изданието е богато со фотографии од делата на Куновски и селекција на текстови и критички осврти, кои низ годините ги пишувале повеќе проучувачи на неговото творештво.

Нов аспект на старото творештво

Во својот кус животен век од 49 години, Куновски насликал 250 дела. Кураторите успеале да лоцираат околу 120 дела, а голем дел се сопственост на неговото семејство, сопругата Неда и двете ќерки. Од изложените дела, 13 се сопственост на Националната галерија, а 11 се од колекцијата на Музејот на современата уметност. Другите се од Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј од Штип и од Уметничката галерија од Струмица, од семејството и од приватни колекционери.

Неделковска-Брзанова вели:

- Целта на ретроспективните изложби е да се обнови сеќавањето на големите автори и од еден нов аспект да се даде видување на нивното творештво.

Според Франговска, било голем предизвик да се соберат делата од Куновски, а публиката ќе има шанса да ги разгледа во Даут-пашиниот амам до 18 декември.

- Процесот на анализирање и пронаоѓање на сопственоста на голем број дела излезе како предизвик. Веројатно од оваа изложба ќе излезат предлози до Министерството за култура или некоја институција да се формира систем за следење на делата. Бидејќи, како секаде во светот, сопственоста е една работа, а авторските права сосема друга. Кога станува збор за вакви доајени и културни вредности, мора да знаеме во секое време каде се наоѓа некое дело, мора да му се следи трагата - вели таа.

Фигуративен сликар со надреалистички штимунг

Франговска накусо ја претстави биографијата на Куновски... Роден е во Дебар, во 1929 година. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Загреб во 1953 година, па се вратил во Скопје и веднаш активно се вклучил во уметничкиот живот. Со својата генерација ја формирал познатата уметничка група „Мугри“, која е една од клучните групи што дејствуваат врз промена и осовременување на македонската ликовна уметност и следење на светските и југословенските актуелни текови.


На почетокот сите членови на „Мугри“ работеле во духот на некој надреализам. Бидејќи кратко траела групата, другите го менуваат тој ракурс на надреализам, но Спасе Куновски ќе биде еден од ретките автори во македонската современа уметност, кои ќе го следат правецот.

- Тој не е ортодоксен надреалист, повеќе е фигуративен сликар со надреалистички штимунг во своите дела - вели Франговска.

Јана Куновска, помалата ќерка на доајенот, рече дека е многу возбудена поради изложбата.

- Долго беше заборавен. И јас сум изненадена, ниту јас не сум ги видела сиве овие дела заедно изложени. Ќе ги види и моето дете, тоа многу ми значи. Имав само 9 години кога почина татко ми. Оттогаш беа отворени само две изложби, во Даут-пашиниот амам и во Културно-информативниот центар - објасни таа.

НАЈНОВИ ВЕСТИ



→ **Определен 30-дневен притвор за лицето што постави експлозивна направа во Собрание**



→ **Прв пат финале во ЛШ ќе се игра на „покриен“ стадион, се стравува од дронови**



→ **Беса не сака компромиси, СДСМ вели дека до понеделник ќе преговара**




→ **Астрофизичарот Стивен Хокинг прв, тројца Хрвати на листата на 30 најинтелигентни луѓе на светот**



→ **Концерт на култните „Лачни Франз“ на платото пред МОБ**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

facebook



НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

→ **Бугарите му се настрвија на Путин поради писменоста од македонската земја**

→ **Болни амбиции и државно раскрчмување**

→ **Загадување посилно од судбината**


→ **Фашистички калифат**

→ **Пентагон не знае каде е оружјето вредно милијарда долари за ирачката армија**

И Куновска и кураторите велат дека делата се во солидна состојба. Само на неколку треба да им се спроведе реставрација.

При последниот откуп на ликовни дела од Министерството за култура, откупено е и едно дело од Спасе Куновски, но с` уште е неизвесно дали ќе стане дел од колекцијата на Националната галерија на Македонија или на Музејот на современата уметност.

#

 Препорачај 2 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

8219

КОМЕНТИРАЈ



АНТЕНА



ПУБЛИКА



ЗДРАВЈЕ

